



Политичка партија ЛЕВИЦА
ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20-1/12; општина Центар – 1000 Скопје
Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка
ЕДБ: 4044016512070 | ЕМБС: 7108192
www.levica.mk | contact@levica.mk | тел. 075/885-645



**Д О: ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА –
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Кеј Димитар Влахов бб – 1000 Скопје
тел. 02/329-82-88 | jorm@jorm.org.mk | www.jorm.gov.mk

ПОДНОСИТЕЛ: ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА

ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12 – о. Центар, 1000 Скопје
ЕМБС: 7108192 | ЕДБ: 4044016512070

Врз основа на чл. 24 од Уставот на Република Македонија (1991); чл. 3 ст. 1 од Законот за постапување по претставки и предлози (Сл. весник на РМ бр. 82/2008 и 56/09, 13/13, 156/15, 193/15); чл. 93 ст. 1 од Законот за јавното обвинителство (Сл. весник на РМ бр. 42/2020); чл. 2 од Правилникот за начинот на спроведување на постапка за утврдување на одговорност на јавен обвинител за сторена дисциплинска повреда (Сл. весник на РМ бр. 114/2021), до Вас – како првостепен надлежен контролен орган – ја поднесуваме оваа писмена

ПРЕТСТАВКА

**БАРАЊЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ
НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ЗА СТОРЕНА ДИСЦИПЛИНСКА ПОВРЕДА**

Почитувани,

Во насока на заштита на владеењето на правото како темелена вредност на уставниот поредок, до Вас како надлежен орган и овластен предлагач ја поднесуваме оваа Претставка, во форма на информација – сознание, а која очекуваме да ја искористите како основ за поведување на дисциплинска постапка и прибирање дополнителни податоци и докази против јавниот обвинител.

Имено, како подносител на кривична пријава во предмет заведен под арх. бр. **XIX КО БР. 3826/21** во Основното Јавно Обвинителство – Скопје, на ден 23.02.2022 година, примивме Решение потпишано од **обвинителката Искра Хаџи Василева**, со кое СЕ ОТФРЛА кривичната пријава, против пријавените правното лице Друштво за графички услуги и промет „Софија“ ДОО Скопје и Александар Семенпеев во својство на овластено лице/управител на првопријавеното правно лице, за кривично дело



Повреда на слободата на определување на избирачите – казниво по чл. 160 ст. 1 од КЗ, а бидејќи пријавеното дело „не е кривично дело кое се гони по службена должност“!?

Подносителот, незадоволен од горенаведеното Решение на Основното јавно обвинителство, преку својот правен застапник, во законски определениот рок, согласно чл. 288 ст. 2 од ЗКП, поднесе **Жалба** со која Решението го побива во целост, а поради:

- *суштествена повреда на одредбите на кривичната постапка;*
- *погрешно утврдена фактичка состојба; и*
- *повреда на Кривичниот законик.*

Со својата постапка во наведениот предмет, обвинителот грубо и умислено постапил спротивно на *Етичкиот кодекс на јавните обвинители*, прекршувајќи ја својата основна должност на законито и праведно постапување во согласност со важечкото национално и меѓународно законодавство. Дополнително, во конкретниот случај, а повикувајќи се на Етичкиот кодекс, истиот ги прекршил и принципите на:

- *непристрасност* – непочитувајќи го правото на еднаквост пред законот на сите учесници во постапката со што покажал наклонетост и предрасуда заснована на политичка припадност;
- *интегритет* – извршувајќи ја службената должност, нечесно и на начин што не е од корист за соодветното вршење на обвинителската функција;
- *професионалност* – рушејќи ја честа и угледот на јавнообвинителската професија и доверба на јавноста во работата на јавното обвинителство и
- *достоинство* – бидејќи презел дејствие кое е во судир со службените должности со што би можело да го намали неговиот општествен углед и угледот на јавното обвинителство.

Очигледна е намерата на обвинителот по негова вина и без оправдани причини да постапи непрофесионално така што евидентно дејствие на извршување на предметното кривично дело од кривичната пријава го смета за законито и правно неспорно. Поради што основано се сомневаме дека постапувајќи по наведениот предмет обвинителот, сторил тешка дисциплинска повреда, **намерна и неоправдана крупна професионална грешка** предвидена во чл. 91 ст. 1 ал. 6 од Законот за јавното обвинителство (Сл. весник на РМ бр. 42/2020). Од вас како надлежен орган и овластен предлагач на дисциплинска постапка против обвинителот очекуваме соодветно да го примените позитивното право кое ја уредува оваа област.

Доколку се утврди сторена тешка дисциплинска повреда од страна на обвинителката Ивана Хаџи Василева, бараме согласно чл. 89 ст. 1 ал. 1 и чл. 95 ст. 2 ал. 2 од Законот за јавното обвинителство, истиот да биде веднаш разрешен од својата функција.



Политичка партија ЛЕВИЦА
ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20-1/12; општина Центар – 1000 Скопје
Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка
ЕДБ: 4044016512070 | ЕМБС: 7108192
www.levica.mk | contact@levica.mk | тел. 075/885-645



Скопје
25.И.2022

Подносител:
ПП ЛЕВИЦА

Застапник по закон:
*проф. д-р Димитар Анасиев –
Пратеник во Собранието на РМ*
